

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЈКП ПАЗАРИ ПРИЛЕП

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за финансиско работење на ЈКП ПАЗАРИ Прилеп за 2014

Прилеп, Февруари 2015 година

Согласно со член 5 од законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ број 38/96,6/2003,40/2006,22/2007,83/2009,6/2012,119/2013) ЈКП ПАЗАРИ Прилеп до Советот на Општина Прилеп го поднесува следниот годишен извештај во кој се елаборирани податоците за финансиското работење на јавното претпријатие за 2014 година.

1.ПРИХОДИ

Табеларен преглед на приходи за период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година:

Ред. Број	ОПИС	2014	2013	Индекс во % 2014/2014
1	Приходи од пазарни услуги	9,386,188	8,502,548	10,40
2	Приходи од наемнина	4,935,610	5,182,378	-4,76
3	Приходи од субвенции	5,746,487	3,391,648	69,43
4	Приходи од отпис на обврски	42,107		-
5	Приходи од камата	31,861	47,992	-33,61
6	Останати приходи	21.402	192,195	-88,86
	Вкупни приходи:	20,163,655	18,253,405	10,46

Од Табеларниот преглед се гледа дека најголемо учество во вкупните приходи, завземаат приходите од пазарните услуги со вкупен износ од 9,386,188 денари кои учествуваат со 46,55% од вкупниот приход и бележат зголемување од 10,4% во однос на 2013 година.

Втор по важност приход е приходот од наемнина што учествува со 24,47% во вкупните приходи и бележи пад од 4,76% во однос на 2013 година.

Значаен износ во вкупните приходи претставуваат и приходите од субвенции кои учествуваат со 28,49 % во вкупните приходи, а тие се 69,43% повеќе во однос на 2013 година.

Приходите од отпис на обврски изнесува 42.107 денари, што значи отпишани се обврски постари од три години и нивната наплата законски е невозможна.

Приходот од камати во однос на 2012 година бележи пад од 33,61%, а во вкупните приходи е минимален износ.

Останатите приходи учествуваат со помалку од 1% во вкупните приходи и се помали за 88,86% во однос на 2013 година.

Вкупниот приход за 2013 година во однос на 2012 година е поголем за 10,46%

2. РАСХОДИ

Табеларен преглед на расходи за период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година:

Ред. Број	ОПИС	2014	2013	Индекс во % 2014/2013
1	Потрошен канцелариски материјал	81,490	35,290	130,92
2	Потрошен материјал за чистење и одржување	7,342	324,749	-97,74
3	Работна облека и обувки	/	45,445	/
4	Потрошена електрична енергија	326,223	299,540	8,91
5	Потрошен бензин и плин	222,110	169,975	30,67
6	потрошени резервни делови	359,743	346,159	3,92
7	Трошоци за ситен инвентар и авто гуми	10,564	38,100	72,27
8	Транспортни услуги	30,108	/	/
9	Трошоци за ПТТ и телефони	117,254	126,658	-7,42
10	Услуги за тековно одржување	158,947	116,903	35,96
11	Услуги за обезбедување	15,600	/	/
12	Комунални услуги	212,632	315,122	-32,52
13	Трошоци за реклама и пропаганда	60,240	64,420	-6,48
14	Останати услуги	134,134	56,658	136,74
15	Плата и надоместоци на плата	9,981,011	10,218,593	-2,32
16	Останати трошоци на вработените	390,054	74,169	425,89
17	Амортизација	372,807	1,193,177	-68,75
18	Дневници за службено патување	55,800	80,016	-30,26
19	надоместоци на вработените и фин.помош	9,830	166,415	-94,09
20	Надомест на членови на УО и НО	54,223	81,781	-33,68
21	Трошоци за спонзорства и донации	65,936	19,333	241,05
22	Трошоци за репрезентација	226,670	188,020	20,71
23	Премии за осигурување	30,484	64,389	-52,65
24	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	91,472	54,053	69,22
25	Даноци кои не зависат од резултатот	15,195	147,470	-89,69
26	Интелектуални услуги	224,029	884,618	-74,67
27	Останати трошоци од работењето	13,192	200,411	-93,42
28	Вредносно усогласување на побарувањата	/	75,212	/
29	Отпис на побарувања	/	83,140	/
30	Загуби врз основа на расходовани и продадени објекти	/	4,632,400	/
31	Трошоци за судски и административни такси	112,336	405,957	-72,33
32	Трошоци од претходна година	/	511,083	/
33	Трошоци за камати	399,883	922,032	-56,63
	Вкупни расходи:	13.779.309	21,941,288	-37,20

Од табеларниот преглед на расходите се гледа дека вкупните расходи за 2014 година се помали за 37,20% во однос на расходите за 2013 година.

Најголема ставка во вкупните расходи претставува бруто плата на вработените и заедно со регресеот и отпремнините учествува со 75% во вкупните расходи, а е за 2,32% помала во однос на 2013 година

Амортизацијата како расход учествува со 2,7% во вкупните расходи и е за 68,75% помала во однос на 2013 година.

Трошоците за камати учествуваат со 2,9% во вкупните расходи и се за 56,63% поголеми од 2013 година

Интелектуалните учествуваат услуги со 1,62% во вкупните расходи и се за 74,67 % помали од 2013 година

Следат расходите за потрошени резервни делови во износ од 359,743 денари, потрошени материјали за чистење и одржување во износ од 7,342 денари, комунални услуги од 212,632 денари и потрошена електрична енергија во износ од 326,223 денари.

3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Во последните две години претпријатието ги оствари следните финансиски резултати:

ОПИС	2014	2013
Вкупни приходи	20,163,655	18,253,402
Вкупни расходи	13,779,309	21,941,288
(Добивка) загуба пред оданочување	6,384,346	-,3687,886
Данок на добивка	671,675	57,239
Нето загуба (добивка)	5,712,671	-3,745,125

Претпријатието во деловната 2014 година покажа позитивен финансиски резултат во износ од 5,712,674 денари.

Прилеп, 27.02.2015

ЈКП Пазари - Прилеп

Петар Димоски